

**БАРАЊЕ ЗА ПРИЗНАВАЊЕ НА ПРАВО НА КОРИСТЕЊЕ НА ЗАШТИТЕНИОТ
ГЕОГРАФСКИ НАЗИВ (ОК-1)/KËRKESEË PËR NJOHJEN E TË DREJTËS SË
PËRDORIMIT TË TREGUESIT GJEOGRAFIK TË MBROJTUR (ОК-1)**

Државен завод за индустриска сопственост / Enti Shtetëror për Pronësi Industriale
(да се пополни со машина за пишување / të plotësohet me makinë shkrimi)

1. Адреса за кореспонденција / Adresa e korrespondencës	
<i>Презиме, име или назив, адреса / Mbiemri, emri ose emri, adresa</i>	<i>Телефон/Telefoni</i>
	<i>Факс/Faksi</i>
	<i>Е-маил/E-mail</i>
2. Подносител на пријавата / Aplikanti	
<i>Презиме, име и адреса за физичко лице односно фирма и седиште за правно лице, назив и седиште на група производители / Mbiemri, emri dhe adresa e personit fizik ose kompania dhe selia për personin juridik, titulli dhe selia e grupit të prodhuesve</i>	<i>Телефон/Telefoni</i>
	<i>Факс/Faksi</i>
	<i>Е-маил/E-mail</i>
3. Застапник / Përfaqësues	
<i>Презиме, име или назив, адреса/ Mbiemri, emri ose emri, adresa:</i>	
<i>Регистарски број/ Numri i regjistrimit:</i>	
4. Географски назив на кој се однесува пријавата / Treguesi gjeografik për të cilin është aplikimi	
Географски назив / Treguesi gjeografik:	
Заштитен со / I mbrojtur me:	
Ознака на потекло/Emërtim origjine	
Географска ознака/Tregues gjeografik	
5. Податоци за географскиот назив на кој се однесува пријата / Të dhëna për treguesin gjeografik për të cilin është aplikimi	
ГН – Бројот/TGJ-Numri:	Регистарски број/Numri i regjistrimit:
6. Видот на производот кој ќе се означува со заштитениот географски назив / Lloji i produktit që do të emërohet me emrin gjeografik të mbrojtur	
7. Територијална припадност на подносителот на пријавата / Përkatësia territoriale e aplikantit	
<i>Назив на географското подрачје / Emri i zonës gjeografike :</i>	

8. Годишен обем на производство / Vëllimi vjetor i prodhimit
<i>Според постојаните капацитети / Sipas kapaciteteve të vazhdueshme:</i>
9. Видот на дејноста кој ја врши подносителот на пријавата / Lloji i veprimtarisë që e kryen aplikanti
10. Надлежна институција за контрола на квалитетот на производот / Institucioni kompetent për kontrollin e cilësisë së produktit
<i>Назив и седиште на правното лице / Emri dhe selia e personit juridik:</i>
11. Податоци за извршена контрола на производот / Të dhënat e kontrollit të produktit
<i>(Број и датум на издаденото уверение за утврдениот квалитет на производот / Numri dhe data e certifikatës së lëshuar për cilësinë e përcaktuar të produktit):</i>
12. Податоци за признаеното право во земјата на потекло / Të dhënat mbi të drejtën e njohur në vendin e origjinës
<i>(Број и датум на документот и назив на институцијата која го издала документот, земја на потекло / Numri dhe data e dokumentit dhe emri i institucionit që ka lëshuar dokumentin, vendi i origjinës):</i>
<i>(се пополнува во случај кога се бара заштита во корист на странско лице, наместо рубрикуме 10 и 11 / plotësohet në rastin kur mbrojtja kërkohet në favor të një personi të huaj, në vend të sekcioneve 10 dhe 11)</i>
13. Прилози / Bashkangjitur
<i>Доказ за дејноста на подносителот на барањето (извод од регистарот или општина или здружение) / Dëshmia e veprimtarisë së aplikantit (certifikata nga regjistri ose bashkia ose shoqata)</i>
<i>Доказ за извршена контрола на производот (уверение) / Dëshmi e kontrollit të produktit (Certifikatë)</i>
<i>Доказ за заштита во земјата на потекло само за пријави во корист на странско лице / Dëshmi e mbrojtjes në vendin e origjinës vetëm për aplikime në favor të një personi të huaj</i>
<i>Изјава за заеднички претставник (ако пријавата е поднесена од повеќе подносиители) / Deklaratë për përfaqësues të përbashkët (nëse aplikimi është depozituar nga disa aplikantë)</i>
<i>Полномошно на застапникот / Autorizim i përfaqësuesit</i>
<i>Доказ за платени такси / Dëshmi për tarifën e paguar</i>
<i>Заверен превод во македонски јазик на доказот на подносителот на пријавата е веќе овластен корисник во земјата на потекло / Përkthimi i certifikuar në gjuhën maqedonase të provës së aplikantit është tashmë një përdorues i autorizuar në vendin e origjinës</i>
<i>Поднесено дополнително страни за рубрика бр. / Të depozituara faqe shitesë për sekcionin nr.</i>

Потпис или печат на подносителот Односно потпис или печат на застапникот / Nënshkrimi dhe vula e aplikantit ose nënshkrimi dhe vula e përfaqësuesit

Потпис и печат на Државниот завод за индустриска сопственост / Nënshkrimi dhe vula e Entit Shtetëror për Pronësi Industriale